



Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 691
contact@videolottery.mk

**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА**

ЗА

**СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА
НАБАВКА НА**

ВИДЕО ЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

Скопје, септември, 2019 година

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија-Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на стоки - **набавка на видеолотариски терминали**.

За таа цел, договорниот орган спроведува **отворена постапка за склучување на рамковна спогодба** за доделување на договор за јавна набавка во согласност со Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/19).

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **14.10.2019 година во 10:00 часот** (по локално време) **исклучиво преку ЕСЈН** (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори".

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на датумот и часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите во седиштето на договорниот орган.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,
септември, 2019 година

Потпис на одговорно лице и печат

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

Врз основа на член 50, 57, 59 и 81 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.24/19), подготвена е:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворена постапка **за склучување на рамковна спогодба** за доделување на договор за јавна набавка за набавка на **ВИДЕОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ**

Тендерската документација содржи:

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
 2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА
 4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
 5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
 6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА
 7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА
 8. МОДЕЛ НА Рамковна спогодба и ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА Прилог 3 и 3/1
 9. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
- Прилог 1 – Образец на понуда
Прилог 2 – Образец Листа на доверливи информации Прилог 2

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Дефиниции

Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење :

1. **„Договор за јавна набавка“** е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи чиј предмет е снабдување стоки, обезбедување услуги или изведување градежни работи;
2. **„Постапка за јавна набавка“** е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки, услуги или работи;
3. **„Договор за јавна набавка на стоки“** е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката. Договорот за јавна набавка на стоки може да вклучува и услуги за нивно поставување и вградување;
4. **„Договор за јавна набавка на услуги“** е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на услуги, освен оние од точка 5 на овој став;
5. **„Договор за јавна набавка на работи“** е договор за јавна набавка чиј предмет е:
 - а) изведување или проектирање и изведување работи поврзани со една или повеќе градежни активности;
 - б) изведување градба или проектирање и изведување градба и
 - в) реализација на градба со какви било средства, според барањата на договорниот орган, кој има одлучувачко влијание на видот или дизајнот на градбата;
6. **„Економски оператор“** е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки, услуги или работи;
7. **„Понудувач“** е економски оператор кој поднел понуда;
8. **„Кандидат“** е економски оператор кој бара да учествува или е поканет да учествува во ограничена постапка, конкурентна постапка со преговарање, постапка со преговарање со објавување оглас, постапка со преговарање без објавување оглас, конкурентен дијалог или во партнерство за иновации;
9. **„Подизведувач“** е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;
10. **„Тендерска документација“** е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;
11. **„Прифатлива понуда“** е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;
12. **„Несоодветна понуда“** е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;
13. **„Несоодветна пријава за учество“** е пријава за учество поднесена од кандидат кој треба да се исклучи бидејќи не ги исполнува условите за утврдување способност во постапката;
14. **„Централизираны набавни активности“** се активности што се извршуваат континуирано во еден од следниве облици:
 - а) набавка на стоки и услуги наменети за повеќе договорни органи или
 - б) доделување договори за јавна набавка или рамковни спогодби за стоки, услуги или работи наменети за повеќе договорни органи;

15. **„Помошни набавни активности“** се активности за поддршка на договорниот орган при вршење на неговите набавки, особено во следниве форми:
- а) техничка инфраструктура која на договорниот орган му овозможува доделување договори за јавна набавка или рамковни спогодби за стоки, услуги или работи и/или
 - б) советување во врска со осмислувањето или спроведувањето на постапките за јавни набавки;
16. **„Централно тело за набавки“** е договорен орган кој врши централизиран набавни активности и помошни набавни активности;
17. **„Единствен документ за докажување на способноста“** е документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци со кои се докажуваат елементи од способноста на економскиот оператор;
18. **„Писмено“** или **„во писмена форма“** е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;
19. **„Електронско средство“** е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
20. **„Животен век“** се сите последователни и/или меѓусебно поврзани фази, вклучувајќи ги потребните истражување и развој, производство, трговија согласно со условите, превоз, користење и одржување во текот на постоењето на производот или градбата или обезбедувањето на услугата, од стекнување на суровината или генерирање на ресурсите до расходување, уништување или завршување на услугата или употребата;
21. **„Конкурс за избор на идејно решение“** е постапка која му овозможува на договорниот орган, главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото планирање, архитектурата и градежништвото или обработката на податоци, да добие план или проект, кој ќе го избере жири комисија по распишување конкурс со или без доделување награди;
22. **„Иновација“** е имплементација на нов или значително подобрен производ, услуга или процес, вклучувајќи ги процесите на производство и изградба, нов метод на пласман на пазарот или нов метод на организација во деловната пракса, организација на работното место или организација на надворешните односи, со цел да се помогне во решавањето на општествените предизвици;
23. **„Ознака“** е секој документ, уверение или потврда што потврдува дека стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките ги исполнуваат утврдените барања;
24. **„Услови за добивање ознака“** се услови кои стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките мора да ги исполнуваат за да добијат одредена ознака;
25. **„Класичен јавен сектор“** е јавниот сектор кој не е опфатен со секторските дејности;
26. **„Секторски дејности“** се дејности од областа на водоснабдувањето, енергетиката, транспортот и поштенските услуги, кои се опфатени во членовите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од овој закон;
27. **„Технички спецификации“** се:
- а) во случај на јавна набавка на работи, збир на технички прописи содржани во тендерската документација со кои се дефинирани потребните карактеристики на материјалите, производите или стоките за да одговараат на употребата што му е потребна на договорниот орган; тие карактеристики вклучуваат влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и постапките за обезбедување квалитет, терминологијата, симболите, методите на тестирање, пакувањето, означувањето и етикетирањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на градбата; тие карактеристики, исто така, вклучуваат правила од проектот и правила за процена на трошоците, услови за тестирање, за инспекција и за прием на изведените работи, градежните методи или техники, како и сите други технички услови што договорниот орган има право да ги пропише во согласност со општите и посебните прописи во врска со градбата и вклучените материјали или деловите и
 - б) во случај на јавна набавка на стоки или услуги, спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии,

вклучувајќи ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;

28. **„Стандард“** е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признаено тело со кој, заради заедничка и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства и карактеристики за определени активности или резултати од тие активности, чија цел е постигнување најповолен степен на уредност во определено подрачје, и тоа:

а) „меѓународен стандард“ е стандард усвоен од меѓународна организација за стандардизација кој ѝ е достапен на јавноста,

б) „европски стандард“ е стандард усвоен од европска организација за стандардизација кој ѝ е достапен на јавноста и

в) „национален стандард“ е стандард усвоен од национално тело за стандардизација и е достапен на јавноста;

29. **„Техничка референца“** е секој документ кој не е европски или национален стандард, а е издаден од национално или европско тело за стандардизација, кој е во согласност со постапки прилагодени на потребите на пазарот;

30. **„Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“** е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;

31. **„Електронски пазар на набавки од мала вредност“** е електронска платформа во вид на електронски каталог со која управува Бирото за јавни набавки и која се користи за набавки од мала вредност согласно со условите од овој закон;

32. **„Динамичен систем за набавки“** е систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот на целото времетраење за сите економски оператори што ги исполнуваат критериумите за утврдување способност, а кој се користи за вообичаени набавки кои се општо достапни на пазарот и кои ги исполнуваат потребите на договорниот орган;

33. **„Еквивалентно“** значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

34. **„Пазарна цена“** е цената на релевантниот пазар земајќи ги предвид предметот на набавка, развиеноста на пазарот, условите од тендерската документација како што се начинот на плаќање, рокот на испорака, количините, гарантниот рок, средствата за обезбедување и слично;

35. **„Заеднички поимник за јавни набавки CPV (во натамошниот текст: ЗПЈН)“** е единствен класификациски систем на номенклатури на стоки, услуги и работи што се применува во постапките за јавни набавки и кој обезбедува еднообразност со останатите постојни номенклатури за стоки, услуги и работи;

36. **„Рамковна спогодба“** е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори со која се утврдуваат основните услови што ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и ако е можно, предвидените количини;

37. **„Одговорно лице кај договорниот орган“** е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;

38. **„Посебно или ексклузивно право“** е право доделено од надлежен орган врз основа на закон, подзаконски пропис или акт на управата, со кое се ограничува вршењето секторски дејности на еден или повеќе субјекти и кое значително влијае врз можноста други субјекти да вршат такви дејности;

39. **„Државни органи“** се органите на државната управа и органите на законодавната и судска власт;

40. **„Електронски каталог“** е организирана описна листа на стоки или услуги што ги нудат економските оператори преку ЕСЈН;

41. **„Тело за оценка на сообразност“** е тело кое извршува дејности за утврдување сообразност, вклучително и калибрирање, тестирање, сертифицирање и инспекција, акредитирано согласно со материјалните прописи и

42. **„Алтернативна понуда“** е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската

документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

43. **“Отворена постапка”** е постапка која се спроведува во една фаза и може да се спроведе за секој предмет на набавка, при што секој заинтересиран економски оператор може да поднесе понуда со потребната документација за утврдување способност и сета друга документација согласно со условите од тендерската документација.

44. **„Електронска аукција“** е повторувачки електронски процес, кој следи по целосна првична евалуација на понудите и овозможува рангирање на понудите со методите за автоматска евалуација.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Друштвото за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија** на Република Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Драган Велков, телефон 076/339-313, електронска адреса: dragan.velkov@videolottery.mk.

1.3 Предмет на Рамковната спогодба

1.3.1 Предмет на **рамковна спогодба** за доделување на договор за јавна набавка е набавка на **најмногу 1.500 нови видео лотариски терминали** .

Количината е максимална а Договорниот орган не се обврзува да додели договор односно доделува договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба.

Доделувањето на договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба ќе биде sukcesивно во зависност од потребите на договорниот орган за време траење на рамковната спогодба.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација.

1.3.2. Предметот на постапката за склучување на рамковна спогодба **е неделив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

1.3.3. Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од **2(две) години**.

1.4 Применливи прописи

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти.

1.4.2 При подготовка на својата понуда, економските оператори треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните податоци. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните податоци (за заштита на личните податоци).

1.5. Општи мерки за спречување на корупцијата

1.5.1 Договорниот орган во постапката за јавна набавка и при извршување на договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

1.6 Вид на постапка за јавна набавка

1.6.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на **отворена постапка**.

1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-pabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.7.1 Склучување на рамковна спогодба

1.7.1.1 Оваа постапка ќе заврши со склучување на рамковна спогодба.

1.7.1.2. Рамковната спогодба ќе се склучи за времетраење од 2(две) години.

1.7.1.3. **Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор**, а поединечните договори ќе се доделуваат во согласност со условите од рамковната спогодба на следниов начин:

- Писмено (или по електронски пат) се известува носителот на набавката за доделување на поодделен договор за јавна набавка и му се доставува поодделен договор за јавна набавка.

Други информации во врска со начинот на доделување на рамковната:

- Во поодделниот договор за јавна набавка е наведен бројот на бараните видеолотариски терминали и местото за испорака.
- Носителот на набавката во рок не подолг од 15 дена од денот на приемот на известувањето доставува потпишан поодделен договор за јавна набавка и банкарска гаранција за извршување на доделениот договор за јавна набавка во висина од 15% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка.
- Носителот на набавката во рок не подолг од 40 дена од денот на приемот на известувањето ја врши испораката на количината наведена во известувањето/договорот за јавна набавка.

1.7.1.4 Поединечните договори за јавни набавки ќе се склучат пред истекот на рокот на рамковната спогодба.

1.7.2 Електронска аукција

1.7.2.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција на која ќе се добијат нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

1.7.2.2 Предмет на електронската аукција ќе биде само цената, кога критериум за избор на најповолна понуда е само најниската цена.

1.7.2.3 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат, да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.7.2.4 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.7.2.5 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.7.2.6 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

1.8 Спречување на судир на интереси

1.8.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.8.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.8.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице, се придржуваат кон Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки, донесен од Министерот за финансии, и потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.8.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.8.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

1.9 Начин на комуникација

1.9.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.9.2 Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.9.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во оваа Тендерска документација "Подготовка и поднесување на понудите".

1.9.4 По исклучок од потточка 1.12.1, договорниот орган не е должен да бара користење електронски средства преку ЕСЈН во следниве случаи:

а) доколку поради посебна природа на предметот на набавка, за користење електронски средства преку ЕСЈН би биле потребни одредени алатки, уреди или формати на датотеки што не се широко достапни или што не се поддржани од општо достапниот софтвер;

б) доколку за програмите кои ги поддржуваат форматите на датотеки погодни за опис на понудите се користат формати на датотеки кои не можат да бидат обработени од страна на кој било друг отворен или општо достапен софтвер, или доколку истите се заштитени со лиценца и договорниот орган не може да обезбеди нивно преземање или користење оддалеку;

в) доколку со тендерската документација се бара поднесување мостри и макети кои не може да се поднесат по електронски пат.

1.9.5 Комуникацијата која согласно со случаите од потточка 1.12.4 не се врши со користење електронски средства преку ЕСЈН, се врши лично, преку овластен давател на поштенски услуги или преку друга соодветна курирска служба или во комбинација со користење електронски средства преку ЕСЈН.

1.9.6 По исклучок од потточка 1.12.1, договорниот орган не е должен да бара користење електронски средства преку ЕСЈН при поднесувањето на понудата, доколку користењето друг начин на комуникација е неопходен, поради нарушување на безбедноста на ЕСЈН, или поради заштита на безбедносно-осетливи информации кои бараат ниво на заштита кое не може соодветно да се обезбеди со користење електронски средства преку ЕСЈН.

1.10 Јазик на постапката

1.10.1 Тендерската документација е достапна на македонски јазик.

1.10.2 Понудата како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик односно, на јазикот на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.3 Придружната документација (за утврдување способност) се доставува на македонски јазик односно, на јазикот на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.4 Документацијата за квалитативен избор се доставува на македонски јазик односно, на јазикот на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.5 Рамковната спогодба и Договорите за јавна набавка ќе биде склучен на македонски јазик.

2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Достапност на тендерската документација

2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски оператор преку ЕСЈН во формат кој економските оператори може директно да го користат.

2.2 Појаснување на тендерската документација

2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација

2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не подоцна од **осум** дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација во последните шест дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

3.1 Право на учество

3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка и кое, преку ЕСЈН презело тендерска документација од Договорниот орган.

3.1.2 Право да достави понуда има и и групи економски оператори, вклучувајќи ги и привремените здружувања, согласно со прописите за заштита на конкуренцијата. Договорниот орган нема да бара од групата економски оператори да има соодветна правна форма како услов за поднесување групна понуда или групна пријава за учество.

Составен дел на групна понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред Договорниот орган,
 - членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,
 - членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметката на која ќе се вршат плаќањата,
 - членот на групата кој во име на групата економските оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
 - краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот и
- други податоци кои договорниот орган ќе ги утврди во тендерската документација.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН².

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не

² Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

3.1.4 Членот на групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на доворот за јавна набавка, доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се бара во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземаат обврските на членот на групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

3.1.5 Повлекување на членот од групата економски оператори спротивно на предходната точка се смета за повлекување на групната понуда.

3.1.6 Договорниот орган, по извршениот изборна најповолна понуда, од групата економски оператори може да побара, тие да се здружат во соодветна правна форма заради извршување на договорот.

3.1.7 Лицата кои учествуваат во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група понудувачи во постапката за јавна набавка. Учество во техничкиот дијалог не се смета за учество во изработка на тендерската документација.

3.1.8 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, немаат право на учество.

3.1.9 Кандидатот, односно понудувачот, во рамките на иста постапка за јавна набавка може да учествува само во една пријава за учество, односно понуда. Сите пријави за учество, односно понуди ќе бидат отфрлени ако кандидатот, односно понудувачот:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда/пријава или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда/пријава за учество.

3.1.10 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

3.2 Подизведувач

3.2.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач.

3.2.2 Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

3.2.3 Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за јавна набавка, од договорниот орган да побара:

- промена на подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка кој претходно го отстапил на подизведувачи,
- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не,
- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој претходно го дал на подизведувач.

3.2.4 Во случај на вклучување нови подизведувачи, носителот на набавката, заедно со барањето, ги обезбедува податоците и документите од точка 3.2.2 од оваа Тендерска документација.

3.2.5 Договорниот орган не смее да го одобри барањето на носителот на набавка:

- во случаите од алинеи 1 и 2 од потточка 3.2.3 од оваа Тендерска документација, доколку носителот на набавката во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот кој го

менува, а новиот подизведувач не ги исполнува истите услови или постојат причини за исклучување,

- во случаите од алинеја 3 од потточка 3.2.3 од оваа Тендерска документација, ако носителот на набавка во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот за да ја докаже својата способност, а самиот носител на набавката не ги исполнува тие услови или ако тој дел од договорот е веќе извршен.

3.2.6 Договорниот орган може да го одбие предлогот за замена на подизведувач, односно вклучување нов подизведувач, доколку тоа може да влијае на непреченото изведување или завршување на работите.

3.2.7 За одбивањето на подизведувачот, договорниот орган го известува носителот на набавката во рок од десет дена од денот на приемот на барањето.

3.2.8 Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за договорниот орган и за носителот на набавката доколку подизведувачот побарал директно плаќање согласно со условите од овој закон, при што:

- подизведувачот приложува согласност врз основа на која обврските на носителот на набавката ќе ги покрие договорниот орган,
- носителот на набавката, во прилог на неговата фактура или временна ситуација, ги приложува фактурите или времените ситуации на подизведувачот кои претходно ги одобрил.

3.2.9 Доколку не е предвидено директно плаќање на подизведувачите, договорниот орган бара од носителот на набавката да му достави писмена изјава од подизведувачот, дека подизведувачот е исплатен за набавените стоки, обезбедените услуги или изведените работи, во рок од 60 дена од денот на исплаќање на фактурата од страна на договорниот орган на носителот на набавката.

3.3 Посета на локација

3.3.1 Не се предвидува посета на локација.

3.4 Трошоци за поднесување на понуда

3.4.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за јавна набавка.

3.5 Алтернативна понуда

3.5.1 Договорниот орган **НЕ дозволува** поднесување алтернативни понуди.

3.6. Вредноста на Рамковна спогодба

3.6.1. Вредност на Рамковната спогодба се утврдува врз основа на стварно испорачаните стоки по доделување на договори за јавна набавка, но не повеќе **од 343.983.051,00 денари** или **5.593.220,00 евра без ДДВ** средства предвидени со одлуката за склучување на рамковна спогодба.

3.7 Цена на понудата

3.7.1 Економскиот оператор во финансиската понуда ја внесува цената за еден ВЛТ апарат.

3.7.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини и сите останати увозни давачки и такси доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини и увозни давачки и такси без ДДВ.

3.7.3 Транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија ги плаќа и се на товар на избраниот понудувач.

3.8 Валута на понудата

3.8.1 Цената на **понудата се изразува во евра**. **Еврот ќе се користи како валута за евалуација на понудите**. Курсната листа која ќе се користи е курсната листа на Народната банка на Република

Македонија, а курсевите за размена се оние кои важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.9 Корекција на цени

3.9.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

3.10 Рок и место на испорака

3.10.1 Носителот на набавката е должен да го испорачува предметот на договорот во рок не повеќе од 40 (четириесет) дена од денот на добивање на известување за доделување на договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба по потпишување на Рамковната спогодба на локации во Република Македонија кои се определуваат со известувањето за доделување на поодделен договор за јавна набавка, со паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

3.11 Начин на плаќање

Начинот на плаќање е вирмански.

3.11.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

3.11.1.1 За сите правни субјекти кои имаат регистрирано седиште во Република Македонија и се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши вирмански во денари, по средниот курс на еврото од курсната листа на НБРМ која важи на денот на плаќањето. За останатите правни субјекти кои немаат регистрирано седиште во Република Македонија и не се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши во евра, со банкарски трансфер согласно законските прописи за девизно и банкарско работење кои важат во Република Македонија.

3.11.1.2 Плаќањето е по извршен поодделен договор за јавна набавка.

3.11.1.3 Рок на плаќање е до 30 (триесет) дена по добивање на фактура во писарницата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испратница за извршена испорака потпишана од овластени лица на договорните страни.

3.12 Период на важност на понудата

3.12.1 Понудата треба да е со важност од **90 (деведесет)** дена.

3.12.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

3.13 Средства за обезбедување

3.13.1 Гаранција на понудата

3.13.1.1 Со понудата економскиот оператор доставува гаранција на понудата (гаранција за учество) во износ од најмалку **10.319.492,00** денари или **167.797 евра** (3% од вредноста на рамковната спогодба).

3.13.1.2 Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

3.13.1.3 За договорниот орган е прифатлива банкарска гаранција издадена од реномирана банкарска институција избрана од понудувачот, односно банкарска гаранција издадена од сите банки кои работат на територија на Република Македонија и коресподентни банки на Стопанска Банка А.Д Битола.

3.13.1.4 Договорниот орган ја наплаќа банкарската гаранција на понудата ако понудувачот:

- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- не го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

3.13.1.5 Доколку дојде до наплата на банкарската гаранција на понудата, договорниот орган во ЕСЈН објавува негативна референца што резултира со исклучување на предметниот понудувач од сите идни постапки за јавни набавки во период од шест месеци од денот на објавувањето.

Периодот на исклучување од овој став се зголемува за дополнителни три месеци при секоја наредна негативна референца, но не повеќе од една година.

3.13.1.6 Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки согласно со условите на овој член се однесува и на групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца.

3.13.1.7 За ситуациите од ставот 3.13.1.4 алинеи 1 и 2 на овој член предлогот за издавање негативна референца се содржи во извештајот за спроведена постапка.

За ситуациите од ставот 3.13.1.4 алинеи 3 и 4 на овој член предлогот за издавање негативна референца до одговорното лице на договорниот орган го поднесува лицето или организацискиот облик за јавни набавки.

3.13.1.8 За објавување негативна референца согласно со случаите од ставот 3.13.1.4 на овој член, договорниот орган одлучува со одлуката за избор или за поништување на постапката, а економскиот оператор има право на жалба во жалбена постапка согласно со овој закон.

3.13.1.9 Негативната референца од овој член договорниот орган ја објавува во рок од три работни дена од денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката.

3.13.1.10 Врз основа на објавените негативни референци се креира листа на издадени негативни референци која е достапна на ЕСЈН.

3.13.1.11 По истекот на рокот утврден во овој член објавената негативна референца автоматски се брише од листата на издадени негативни референци.

3.13.1.12 Банкарската гаранција треба да е со важност не помалку од денот на истекот на важноста на понудата.

3.13.1.13 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на банкарската гаранција.

3.13.1.14 Банкарската гаранција им се враќа на понудувачите кои не се избрани за најповолни во рамките на периодот на нејзината важност.

3.13.1.15 Банкарската гаранцијата на понудувачот чија понуда е избрана за најповолна му се враќа откако ќе го потпише договорот за јавна набавка и ќе достави гаранција за квалитетно извршување, доколку истата се бара.

3.14.2 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

3.14.2.1 Договорниот орган ќе бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување во висина од 15% од вредноста на секој поодделен договорот за јавна набавка без ДДВ.

3.14.2.2. Услов за потпишување на договорот е обезбедување гаранција. Гаранцијата се доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.

3.14.2.3.Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Банкарската гаранцијата треба да биде во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

3.14.2.4 Гаранцијата е со рок на важење до целосно реализирање на договорот за јавна набавка.

3.14.2.5. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот му се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на целосното реализирање на договорот за јавна набавка. .

3.14.2.6. Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

1.15 Информации од доверлив карактер

1.15.1 Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација, освен доколку со Законот за јавни набавки или друг закон не е поинаку уредено и во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). Договорниот орган ќе обезбеди заштита на податоците, кои во согласност со прописите за заштита на личните податоци или заштита на класифицираните информации се сметаат за лични или за класифицирани информации. За таа цел, економскиот оператор

треба да направи листа на доверливи информации (Прилог бр. 2), и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.15.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.15.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Поднесување на понудите

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во валута утврдена во тендерската документација.

[Доколку цената на понудата се искажува во валута различна од денарот курсната листа што ќе се користи за евалуације е онаа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размена се оние што важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите].

4.1.4 Цената на понудата се изразува посебно за оној дел за кој се поднесува понудата.

4.1.5 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.6 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.7 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

4.1.8 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Оваа документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.1.9 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.2. Краен рок за поднесување на понудите

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е **14.10.2019** година, до **10:00** часот.

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: <https://e-nabavki.gov.mk>.

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

4.3. Елементи на понудата

4.3.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда (Прилог 1)
- документација со која се докажува дека не постојат причини за исклучување од постапката;
- документација со која се докажува дека се исполнети условите за квалитативен избор;
- банкарска гаранција на понудата;
- листа на доверливи информации (Прилог 2)
- договор за групна понуда (само за група на економски оператори)
- парафиран модел на рамковна спогодба (Прилог 3);
- парафиран модел на договор (Прилог 3/1);
- техничка книга/спецификација за понудениот производ;
- мостра од понудениот уред.

Понудите кои нема да ги содржат погоре наведените документи ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.3.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

4.4 Отворање на понудите

4.4.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден и во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава локација **ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје**.

4.4.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.4.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Утврдување на способност

5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори за кои, договорниот орган преку придружната документација утврдува:

- дека не постојат причини за исклучување од постапката,
- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:
 - а) способност за вршење професионална дејност;
 - б) економска и финансиска состојба;
 - в) техничка и професионална способност.
- и следниве стандарди:
 - а) за системи за квалитет

5.1.6 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

5.2 Причини за исклучување од постапката

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот оператор:

1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.

2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

6) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или

7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите доколку:

а) договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата. Се смета дека заклучокот на договорниот орган од оваа точка е оправдан доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа на пријава на договорниот орган, во рок од 15 дена го извести договорниот орган дека ќе поведе прекршочна постапка;

б) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган, што резултирало со еднострано раскинување на договорот, барање оштета или преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;

в) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка.

5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен документ за докажување на способноста и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста.

5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор во електронска форма и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.2.8 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата способноста за за непостоење на причини за исклучување од постапката.

5.2.9 Доколку економскиот оператор или групата економски оператори користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, доставува документација за утврдување способност за неисклучување од постапката, за секој од предложените подизведувачи.

5.2.10 Договорниот орган задржува право, дополнително да ја провери веродостојноста на доставените документи.

5.3 Услови за квалитативен избор

5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност

5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.1.2 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој ги исполнува посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон, а се однесуваат на предметот на набавка

5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.2 Економска и финансиска состојба

5.3.2.1 Потребната економска и финансиска способност за извршување на договорот на економските оператори, договорниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални услови:

- Во последните три календарски години (2016 година, 2017 година и 2018 година) економскиот оператор да има остварено приходи од работењето (приходи од продажба на видео лотариски терминали) во износ не помал од проценетата вредност на набавката.
- Во последните три календарски години (2016 година, 2017 година и 2018 година) економскиот оператор да има остварено позитивен финансиски резултат по оданочување – добивка по оданочување од работењето.

5.3.2.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:

- ревизорски извештаи (за 2016 година, 2017 година и 2018 година) од овластено/лиценцирано ревизорско тело (правно лице) за вршење на ревизија на финансиски извештаи на трговски друштва во земјата каде што економскиот оператор е регистриран. Доколку економскиот оператор не е резидент на Република Македонија, ревизорските извештаи задолжително да се преведени на македонски јазик од овластен преведувач.
- финансиски извештаи кои вклучуваат биланс на успех и биланс на состојба (за 2016 година, 2017 година и 2018 година) заверени од надлежен орган во земјата каде што економскиот оператор е регистриран. Доколку економскиот оператор не е резидент на Република Македонија, финансиските извештаи задолжително да се преведени на македонски јазик од овластен преведувач. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

5.3.2 Техничка и професионална способност

5.3.2.1 Потребната техничка и професионалната способност за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални услови:

- Искуство во успешно реализирани најмалку 3(три) договори поврзани со предметот на набавка поодделно во секоја од последните три години.
- Да соработува во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.
- Да соработува во целост со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови.

5.3.2.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка

5.3.2.1 со:

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на најмалку по 3 (три) потврди за навремено и квалитетно извршени испораки издадени од примателите или доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.
- Изјава дека целосно ќе соработува со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа.
- Изјава дека целосно ќе соработува со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови.

5.3.2.3 Изјавите за докажување на исполнувањето на минималните услови ги изготвува и електронски ги потпишува самиот економски оператор и таа не мора да биде заверена од надлежен орган.

5.3.3 Користење способност од други субјекти

5.3.4.1 Во постапката за јавна набавка, економскиот оператор може заради исполнување на условите за квалитативен избор во делот на економската и финансиската состојба и техничката или професионалната способност да ја користи способноста на други субјекти.

5.3.4.2 Економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг субјект за докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и стручните квалификации или релевантно стручно искуство само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара таквата способност.

5.3.4.3 Ако економскиот оператор користи способност на друг субјект, тој е должен да ја докаже поддршката со договор за деловна соработка дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните ресурси.

5.3.4.4 Со цел договорниот орган да може да провери дали субјектот чија способност ја користи економскиот оператор ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат причини за негово исклучување, економскиот оператор треба да ја достави документацијата наведена во точките 5.2.4, 5.3.1.3 и 5.3.2.2 од оваа тендерска документација.

5.3.4.5 Доколку економскиот оператор користи способност од друг субјект во однос на условите што се однесуваат на економската и финансиската состојба, договорниот орган може да побара економскиот оператор и субјектот кој дава поддршка да преземат солидарна одговорност за извршување на договорот.

5.3.4.6 Ако во постапката учествува групата економски оператори, истата може да ја користи способноста на членовите во групата или на други субјекти на начин утврден во точките 5.3.4.2 и 5.3.4.3 од оваа потточка.

5.3.4.7 Договорниот орган може, во случаите на јавна набавка на стоки кои вклучуваат услуги за нивно поставување или вградување, услуги и работи, да бара некои од клучните задачи да ги изврши понудувачот, а во случај на групна понуда, да ги извршат учесниците во оваа група.

5.4 Стандарди за системи за квалитет

5.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет, економскиот оператор треба да го исполнува следниот стандард: **ISO 9001**.

5.4.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 5.4.1 со доставување на:

- Важечки Сертификат од овластена (акредитирана) компанија за процесот на сертификација на **ISO 9001**, од Институтот за акредитација на Република Македонија или од акредитационо тело кое е потписник на EA-MLA,

5.6 Критериум за избор на најповолна понуда

5.6.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на:

- **цената**

5.6.2. За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена по задоволување на бараните технички спецификации.

5.7 Евалуацијата на понудите

5.7.1. Кај отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува комплетноста и валидноста на способноста на понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, на ЕСЈН ја проверува листата на издадени негативни референци.

5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.7.4 Договорниот орган ќе побара од економскиот оператор, во рок не пократок од пет дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи невообичаено ниска

цена во однос на **услугите** што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен.

5.7.5 Договорниот орган, ќе побара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50 % пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20 % пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

5.7.6 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.7.7. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.7.8. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски јазик.

5.7.9. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.7.10. По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

5.8 Заштита на податоци

5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означи одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

5.9 Исправка на аритметички грешки

5.9.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови;
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.9.2 Во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на ЕСЈН и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена **во образецот на понуда**. Во овој случај комисијата ќе ја измени цената внесена на ЕСЈН.

5.10 Поништување на постапката

5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

6.1 Склучување на рамковна спогодба

6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган ја склучува рамковната спогодба со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечната одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за склучување на Рамковна спогодба

6.2.1 Договорниот орган ќе ги известува понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Склучување на Рамковна спогодба

6.3.1 Договорните страни ја склучуваат рамковната спогодба во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечната одлуката за избор.

6.3.2 Рамковната спогодба се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

6.4. Извршување на Рамковна спогодба

6.4.1 Договорните страни ја извршуваат рамковната спогодба согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на рамковната спогодба е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на рамковната спогодба и договорите, договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот на набавка.

6.5 Измени на Рамковната спогодба во текот на неговата важност

Рамковната спогодба може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

Вкупната вредност на измените на Рамковната спогодба не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Право на жалба

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2. Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3. Кај отворена постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, од денот на:

1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.

7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на основите од потточка 7.1.3 од 1, 2, 3 и 4, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

7.2 Завршување на постапката за јавна набавка

7.2.1. Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

7.2.3 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ќе ги врати мострите, урнеците и документите за кои во оваа тендерска документација е предвидено дека ќе се вратат на понудувачите.

8. МОДЕЛ НА РАМКОВНА СПОГОДБА

(Прилог 3)

МОДЕЛ НА РАМКОВНА СПОГОДБА СО ЕДЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКА НА ВИДОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ ПО ОГЛАС број ___/2019

Склучен на ден ____ .2019 година меѓу:

I. СТРАНИ НА РАМКОВНА СПОГОДБА

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Костадин Каракабаков, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. . _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-

сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорни органи,,** се органите на државната управа и органите на законодавната и судска власт;.

2) **„Носител на набавката,,** – е Економски оператор односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна од страна на Договорниот орган.

3) **„ Договор за јавна набавка на услуги“** е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на услуги;.

4) **„Писмено“** или „во писмена форма“. е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува

5) **„Животен век“** се сите последователни и/или меѓусебно поврзани фази, вклучувајќи ги потребните истражување и развој, производство, трговија согласно со условите, превоз, користење и одржување во текот на постоењето на производот или градбата или обезбедувањето на услугата, од стекнување на суровината или генерирање на ресурсите до расходување, уништување или завршување на услугата или употребата;

6) **„Ознака“** е секој документ, уверение или потврда што потврдува дека стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките ги исполнуваат утврдените барања;

7) **„Еквивалентно“** значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

8) **„Испорака,,** - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките.

9) **„Сродни услуги,,** - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во овој Договор.

10) **„Примерен рок“** е рокот во кој по редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.

11) **„Рамковна спогодба“** е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори со која се утврдуваат основните услови што ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, **особено во поглед на цената, квалитетот, начинот и рокот на испорака.**

Член 1

Со оваа Рамковна спогодба се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни, Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје** од една страна како Договорен орган и _____, како Носител на набавката за доделување на договори за јавна набавка за набавка на **видео лотариски терминали.**

Рамковната спогодба со еден економски оператор, се склучува врз основа на Одлуката за јавна набавка бр. 05-_____/1 од _____.2019 година за спроведување на отворена постапка за јавна набавка и користење на електронска аукција и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-_____ од _____.2019 година донесена од страна на одговорното лице на договорниот орган.

III. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 2

Предмет на оваа рамковна спогодба е:

Доделување на договори за јавна набавка за набавка на максимум 1.500 (една илјада и петстотини) видео лотариски терминали _____

(производител/модел)

Количината е максимална а Договорниот орган не се обврзува да додели договор односно доделува договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба.

Доделувањето на договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба ќе биде sukcesивно во зависност од потребите на договорниот орган за време траење на рамковната спогодба

IV. ВРЕДНОСТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 3

Вкупната вредност на Рамковната спогодба од член 2 од оваа Спогодба ќе се утврди врз основа на стварно реализираните доделени договори за јавна набавка, но не повеќе од висината на средствата предвидени со одлуката за јавна набавка во висина до **5.593.220 евра без ДДВ**, односно до **6.600.000,00 евра со ДДВ**.

Цената за еден видео лотариски терминал е фиксна и непроменлива по било кој основ за цело времетраење на Рамковна спогодба и изнесува _____ евра без данок на додадена вредност.

Цената треба да ги вклучува и увозните царини и сите останати увозни давачки и такси доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини и останати увозни давачки и такси без ДДВ.

Транспортни, шпедитерски трошоци, како и сите останати зависни трошоци согласно законската регулатива во Република Македонија на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија ги плаќа и се на товар на избраниот понудувач.

V. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Член 4

Договорот за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба се доделува со писмено известување (по електронски пат) за доделување на договор за јавна набавка и потпишување на поодделен договор за јавна набавка.

Носителот на набавката во рок не подолг од 15 дена од денот на приемот на известувањето доставува потпишан поодделен договор за јавна набавка и банкарска гаранција за извршување на доделениот договор за јавна набавка во висина од 15% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка.

Во поодделниот договор за јавна набавка е наведен бројот на видео лотариски терминали и местото за истовар

VI. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 5

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши согласно важечката законска регулатива за платен промет во земјата и странство, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во писарницата на Договорниот орган.

Во прилог на фактура се доставува уредно потпишана испратница за извршена испорака од страна на овластени лица на договорните страни.

Фактура се доставува за извршена поодделен договор за јавна набавка.

За сите правни субјекти кои имаат регистрирано седиште во Република Македонија и се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши вирмански во денари, по средниот курс на еврото од курсната листа на НБРМ која важи на денот на плаќањето. За останатите правни субјекти кои немаат регистрирано седиште во Република Македонија и не се резиденти на Република Македонија плаќањето ќе се врши во евра, со банкарски трансфер согласно законските прописи за девизно и банкарско работење кои важат во Република Македонија.

VII. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 6

Носителот на Рамковната спогодба е должен предметот на Рамковна спогодба да го испорачува на паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

Носителот на набавката во рок не подолг од 40 дена од денот на известувањето ја врши испораката на количината наведена во известувањето/договорот за јавна набавка.

Испорачаниот производ задолжително треба да има декларација на македонски јазик.

Извршувањето на испораката се верифицира со испратница. Истата се смета за извршена по потпишување на испратницата од овластени лица на Договорните страни.

VIII. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 7

Квантитативен прием на стоката врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квантитетот на испорачаната стока.

Во рок од 30 дена од денот на испораката се врши квалитативен прием односно се проверува дали стоката е согласно бараните технички карактеристики.

IX. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 8

Во случај на неисполнување на одредбите од рамковната спогодба од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Доколку Носителот на набавката не ги исполнува обврските од рамковната, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 5 (пет) дена.

Доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските од Рамковната спогодба во дополнително оставениот рок од претходниот став, со претходно доставеното писмено известување до Носителот на набавката, Договорниот орган може да ја раскине рамковната спогодба со проста изјава за раскинување на сопогодба и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на спогодбата, Носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на рамковната спогодба да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 1.000.000 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

X. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРЗ ОСНОВА НА РАМКОВНА СПОГОДБА

Член 9

Во случај на неоправдано доцнење со испорака или доцнење со испорака на стока за замена на неисправна или несоодветна стока од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна - пенали се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување од вредноста на неиспорачаната стока од став 1 на овој член, при што е потребно веднаш по приемот на стоката, Договорниот орган да му врачи на Носителот на набавката писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна - пенали.

Доколку Носителот на набавката не ја испорача стоката од став 1 на овој член во рокот предвиден во оваа Рамковна спогодба, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 5 (пет) дена за испорака на стоката.

Доколку Носителот на набавката не ја испорача стоката во дополнително оставениот рок од претходниот став, со претходно доставеното писмено известување до Носителот на набавката, Договорниот орган може да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот врз основа на став 4 на овој член, Носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на Договорот за јавна набавка, да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 15% од вредноста на поодделниот договор, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на Договорот за јавна набавка е поголема од договорната казна, Носителот на набавката има обврска да му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

XI. ОБВРСКИ НА НОСИТОЛОТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 10

Носителот на набавката е должен да соработува во целост со компанијата која во моментот за потребите на Договорниот орган ги обезбедува играчките содржини за постојните ВЛТ апарати, во насока на техничка поддршка при инсталација на софтверот и поврзување со постојната ВЛТ платформа, за што доставува / потпишува Изјава прилог на оваа рамковна спогодба

Член 11

Носителот на набавката е должен да соработува во целост со компанијата која за потребите на Договорниот орган ги одржува и сервисира постојните ВЛТ апарати, во насока на обезбедување на резервни делови за што доставува / потпишува Изјава прилог на оваа рамковна спогодба

XII. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 12

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со оваа Рамковна спогодба.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:: Зоран Димовски, Моб: 076/484007, e-mail: zoran.dimovski@videolottery.mk

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА: Име и презиме: _____, тел: _____; Моб. _____; e-mail:

XIII. ВИША СИЛА

Член 13

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од оваа Рамковна спогодба кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство, но не подоцна од 24 часа од настанувањето на виша сила.

По отстранувањето на вишата сила Рамковна спогодба може да се реализира, по потреба, со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Рамковна спогодба стапува во сила со неговото потпишување од страна на двете договорните страни. Поодделните договори за јавна набавка стапуваат на сила по добивање на известување за јавна набавка.

Член 15

Носителот на набавката е должен на Договорниот орган да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 16

Јазик на Рамковна спогодба, Договорите за јавна набавка и на другите документи кои претставуваат составен дел на Рамковна спогодба е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Член 17

Измени и дополнувања на Рамковна спогодба можат да се вршат само со заедничка согласност на договорните страни во писмена форма во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Рамковна спогодба може да се изменува и дополнува со Анекс за изменување и дополнување на Рамковна спогодба потпишан од страна на двете договорни страни.

Член 18

За се што не е предвидено со оваа Рамковна спогодба ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Македонија.

Член 19

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од оваа Рамковна спогодба, договорните страни ќе ги решат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен да постапува по истиот ќе биде Основниот суд Скопје 2- Скопје.

Член 20

Оваа Рамковна спогодба е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Рамковна спогодба во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

8.1. МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА:

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРЗ ОСНОВА НА РАМКОВНА СПОГОДБА за набавка на ВИДОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ број1

(Прилог 3/1)

Склучен на ден _____.2019 година меѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Костадин Каракабаков, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од управител _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавка**).

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни, Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје** од една страна како Договорен орган и _____, како Носител на набавката, а кои произлегуваат од доделувањето на договор за јавна набавка врз основа на Рамковната спогодба наш број 05-----/2019 Ваш број ----- за набавка на видео лотариски терминали.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е испорака на ----- (-----) видео лотариски терминали Производител/ модел -----.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на стоките од член 2 од овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно испорачаните количини, но не повеќе од -----, **евра** (со зборови: евра) без пресметан ДДВ или ----- **00 евра** (со зборови: евра) со пресметан 18% ДДВ.

Единичната цена согласно рамковната спогодба е ----- евра без ДДВ односно ----- евра со ДДВ.

МЕСТО И РОК НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на паритет франко истоварено во магацин на ул. _____ во _____.

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок определен со Рамковната спогодба.

Испорачаните производи задолжително треба да имаат декларација на македонски јазик.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 5

Квантитативен прием на стоката врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квантитетот на испорачаната стока.

Во рок од 30 дена од денот на испораката се врши квалитативен прием односно се проверува дали стоката е согласно бараните технички карактеристики.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Висината на банкарската гаранција изнесува 15% од вредноста на доделениот договор за јавна набавка односно -----,00 евра / денари.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на Договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за доделување на договор за јавна набавка, а пред склучување на договорот.

Доколку Договорот е целосно реализиран согласно договореното, гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на Договорот, во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за навремено извршување на Договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

Член 7

Договорниот орган ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција во следните случаи:

- доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот рок за реализација на предметот на договорот утврден во член 5 од овој Договор;
- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на доставените стоки и истото е утврдено на начин определен во член 6 од овој Договор;
- во случај кога Договорот престанува да важи по вина на Носителот на набавката;
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за недостатоци на предметот на Договорот, дефинирани во одредбите на член 6 од Договорот.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Рамковна спогодба во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на јавната набавка која завршува со склучување на Рамковна спогодба со еден економски оператор за доделување на договори за јавна набавка е набавка на **најмногу 1.500 видео лотариски терминали во тек на две години.**

Количината е максимална а Договорниот орган не се обврзува да додели договор односно доделува договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба.

Доделувањето на договори за јавна набавка врз основ на оваа рамковна спогодба ќе биде sukcesивно во зависност од потребите на договорниот орган за време траење на рамковната спогодба.

1. Набавка на видео лотариски терминали

- **Видео лотариските терминали мора де се нови и неупотребувани.**
- Носителот на набавката е должен да го испорачува предметот на договорот во рок не подолг од 40 (четириесет) дена од денот на добивање на известување за доделување на договор за јавна набавка врз основа на рамковна спогодба по потпишување на Рамковната спогодба на локации во Република Македонија кои се определуваат со известувањето за доделување на поодделен договор за јавна набавка, со паритет франко истоварено во магацин на посочена локација во Република Македонија.

1.1. Понудувачите задолжително доставуваат **мостра** од видео лотариски терминал.

Терминалот (мострата) ќе биде подложен на тестирање во системот на Државна видеолотарија на Република Македонија во рок од 30 дена заради проверка на техничките карактеристики.

Понудите кои нема да имаат мостра ќе бидат отфрлени како некомплетни.

По завршување на набавката во рок од 10 (десет) дена Договорниот орган ќе овозможи на понудувачите да го земат доставениот урнек.

Мострата се доставува на адреса:

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје

1.2. На барање на комисијата за јавни набавки понудувачот треба да обезбеди можност за проверка на производствените капацитети на трошок на понудувачот.

9.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ВИДЕО ЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛ

1. ВЛТ

Technical requirements for VLT terminal

A. DISPLAYS:

1. **Size and configuration - 3 displays:**
 - a) Main display – TFT LCD 24” or equivalent
 - b) Second display – TFT LCD 24” or equivalent
 - c) Top display – TFT LCD 22” or equivalent
2. **Format** – open frame
3. **Supported resolution:**
 - a) Main display – at least 1440x900 at 60 Hz
 - b) Second display - at least 1440x900 at 60 Hz
 - c) Top display - at least 1366x768 at 60 Hz
4. **Viewing angle** – at least 89⁰/89⁰/89⁰
5. **Brightness** – minimum 300 cd/m²
6. **TFT LCD panel grade** – [A-] or better
7. **Video Interface** – DVI-D or equivalent
8. **Power supply** – 12 V DC

B. TOUCH-SCREEN SENSOR:

1. **Interface** – USB
2. **Communication protocol** – USB HID Protocol or equivalent

C. MAIN LOGIC UNIT:

1. **CPU** – at least Intel i3 4330 TE or equivalent
2. **GPU** – at least Intel HD 4600 or equivalent
3. **RAM** – at least embedded grade 2x4GB DDR3 1600 MHz or equivalent
4. **Ethernet** – 2 ports – 10/100/1000 Mbps LAN Realtek RTL8111G with Data and Link LED status or equivalent
5. **Audio Codec** – ALC892 or equivalent
6. **Chipset** - Intel Q87 or equivalent
7. **Power supply** – 12 V DC only (no ATX)
8. **USB ports:**
 - a) Rear IO – at least 4x USB 3.0
 - b) Internal IO – at least 5xUSB 2.0
9. **COM ports:**
 - a) Rear IO – 2 x full RS232
 - b) Internal IO:
 - at least 1 x full RS232
 - at least 2 x RX/TX/RTS/CTS only
10. **Battery** – 2 x CR2450 or equivalent
11. **Intrusion MCU:**
 - a) Online and offline monitoring of 8 intrusion inputs
 - b) Realtime clock
12. **Integrated TPM security system or equivalent**
13. **Integrated Non- Erasable lifetime electronic counters for Total IN and Total OUT accounting**
14. **NVRAM with USB interface**
15. **Two physical copies of NVRAM with minimum size of 2 MB each**
16. **Unique non-erasable digital ID of the Main Logic Unit**
17. **BIOS:**
 - a) Secure Boot feature

- b) BOOT only from SATA 0
- c) Locked BIOS
- d) Removable BIOS chip

18. Storage:

- a) 2 x SATA 3 ports with additional 5 V DC connectors for each SATA
- b) 2 x 16 GB SATA Flash DOM with hardware write protection switch

19. Peripheral devices ports:

- a) Dedicated Ticket Printer port
- b) Dedicated Bill Acceptor port
- c) Dedicated CCTalk port

20. Mechanical:

- a) Mechanical lock for the box of the Main Logic Unit
- b) Capability for replacement of the Cooling Fans of Main Logic Board without an opening of its box
- c) Main Logic Unit door access sensing via Intrusion MCU

D. TICKET PRINTER – Future Logic Gen 2 RS232 with Cyrillic firmware or equivalent

E. BILL ACCEPTOR – MAI Cashflow RS232 or equivalent

F. ENCRYPTED ELECTRONIC KEY SYSTEM with:

1. Four levels of access to terminal menus
2. Ability to store at least 24 electronic keys
3. Ability to program/store new electronic keys
4. Ability to erase simultaneously all electronic keys of certain access level

G. KEYBOARD:

1. Communication Interface – CCTalk or equivalent
2. at least 18 buttons with LED lighting
3. Monitoring and reporting for disconnected or open LED circuit for each button
4. Monitoring, protection and reporting of LED short-circuit for each button

H. ELECTROMECHANICAL COUNTERS:

1. Communication interface – CCTalk or equivalent
2. Minimum separated 6 electromechanical counters
3. Monitoring and reporting for malfunction of each electromechanical counter
4. LED illumination for each electromechanical counter

I. POWER:

1. 90 - 240 V AC power input
2. Inlet EMS filter with minimum 6 A AC
3. Light indication for AC Line presence
4. ON/OFF switch
5. PSU with:
 - d) Power Factor Correction (PFC)
 - e) 12 V DC output

J. STAND & SHELF FOR THE VLT MACHINE:

Every VLT must have a suitable integrated stand, tested & approved by the VLT manufacturer and a suitable side shelf for holding drinks or other.

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Понудувач _____

Врз основа на огласот број _____ објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустрија ДОО Скопје, за набавка на **набавка на видеолотариски терминали** со спроведување на отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

I.6. Нашата понудата е составена од следниве делови :

- пополнет образец на Понуда составена од I. ОПШТ ДЕЛ и II. ТЕХНИЧКА ПОНУДА и III. ФИНАНСИСКА ПОНУДА, (Прилог 1)
- документација со која се докажува дека не постојат причини за исклучување од постапката;
- документација со која се докажува дека се исполнети условите за квалитативен избор;
- листа на доверливи информации (Прилог 2);
- договор за групна понуда (само за група на економски оператори) ;
- гаранција на понудата ;
- парафиран модел на Рамковна спогодба,
- парафиран модел на Договор за јавна набавка,
- техничка книга/спецификација за понудениот производ
- мостра.

Дел II – Техничка понуда

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги: **набавка на видеолотариски терминали** согласно со техничките спецификации и цените дефинирани во оваа понуда.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел III. – Финансиска понуда

Дел III.1. – Финансиска понуда предмет на евалуација и аукција

Р. бр.	Опис	единична мерка	количина	Единична цена без ДДВ во евра
1	2	3	4	5
1	Видео лотариски терминал <hr/> <p>(производител/модел)</p>	парче	1	

III.2. Од тука збирот на единични цени на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ, согласно со описот и техничките карактеристики на набавката изнесува:

_____ (со бројки, букви и валута)

Износ на ДДВ изнесува:

_____ (со бројки, букви и валута)

Место и датум

Одговорно лице

_____ (потпис)*

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице.

Прилог 2 - ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи